



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на НРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата

Петок, 27 февруари 1959
Скопје
Број 6 Година XV

Претплатата за 1959 год. изнесува 1.500 дин. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка број 802—11/1—698.

30.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56), и точ. III од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“, бр. 3/59), а по прибавената согласност од Извршниот совет, Југословенската земјоделска банка — Филијала Скопје распишува

І КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ЗАЕМИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ВО 1959 ГОДИНА

I. На I-от конкурс ќе се даваат заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд:

- за набавка на тешки и средни трактори со приклучни машини;
- за подигање на овошни, лозови и други долгогодишни насади;
- за набавка на приплоден добиток;
- за производни објекти во земјоделските стопанства, како и реконструкции и проширувања;
- за агротехнички и хидротехнички мелиорации;
- други инвестиции во селското стопанство.

II. На овој конкурс можат да учествуваат: земјоделските стопански организации, земјоделските установи со самостојно финансирање, водните заедници и политичко-територијалните единици.

III. Барања за заем за долгогодишни насади не можат да се поднесуваат за помала површина од 10 ха, по исклучок можат да се поднесуваат барања за заеми за помала површина ако насадот претставува продолжување на веќе подигнат насад.

Барања за заем за лозови насади можат да се поднесуваат само за шпалirsка конструкција и првенство при одобрувањето на заем ќе им се дава на оние заемобарачи што ќе ги исполнат следниве услови:

- а) да обезбедат поголем принос по единица ха,
- б) да им се помалти трошоците по единица производ на 1 кгр. грозје.

За другите намени барања за заем не можат да се поднесуваат на помала вредност од еден милион динари, со исклучок на барања на набавка на пчелни друштва.

Во барањата за заем за подигање на овошни насади треба да се предвидени и средства за набавка на соотведен број пчелни друштва.

IV. Заемите ќе се одобруваат до висината на претсметковниот износ предвиден со инвестиционата програма, под услов од средствата на заемот и средствата со кои заемобарачот учествува во трошоците на инвестицијата да се обезбедува полно довршување, односно набавка на инвестициониот објект за кој се бара заемот.

Одобрените заеми можат да се користат само за целите за коишто се одобрени.

V. Барањата за заем мора да ги содржат следниве податоци:

- целта за која се бара заемот;
- висината на заемот;
- износот на средствата со кои заемобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата;
- интересната стопа и рокот за отплата на заемот што ги нуди заемобарачот;
- рокот за почетокот и рокот за завршетокот на работите, како и ден од кога започнува да тече рокот за отплатување на заемот;
- потврда за кредитна способност на заемобарачот издадена од Банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро сметка.

Барањата се поднесуваат на одделни обрасци што можат да се добијат во Банката и Здружната штедилница.

VI. Заемобарачот е должен со барањето за заем да поднесе инвестиционен елаборат со кој покрај другото се докажува:

а) дека со средствата од заемот и средствата со кои заемобарачот учествува во трошоците на инвестицијата се осигурува полно довршување на инвестициониот објект за кој се бара заемот;

б) дека од приходите што се предвидуваат да се постигнат по завршувањето на инвестицијата може да се врати заемот и плати интересот.

Заемобарачот поднесува доказ за тоа:

а) дека се обезбедени најмалку 5% средства за учество во трошоците на инвестицијата и 5% средства за гарантен износ;

б) заемобарачот е должен за заемот да обезбеди гаранција од општината за заем до 50,0 мил. дин. односно супер гаранција од околискиот народен одбор за заем преку 50,0 мил. дин. Земјоделската банка може да ги услови заемите до 50,0 мил. дин. и со супер гаранција од народниот одбор на околијата.

VII. Инвестициониот елаборат што се поднесува со барањето за заем треба да биде изработен по постојните прописи и да содржи:

1. Инвестициона програма изработена според одредбите од Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54 и 36/55), а за долгогодишните насади и според одредбите од Правилникот за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигање на овошни насади поголеми од 0,5 ха и Правилникот за елементите што треба да ги содржи елаборатот за подигање на лозја поголеми од 0,5 ха („Службен весник на НРМ“, бр. 13/55), мислење и предлог на Ревизионата комисија и решение на надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма според одредбите на Одлуката за определување објекти и работи чии инвестициони програми ќе ги одобрува Одборот за стопанство на Извршниот совет („Службен весник на НРМ“, бр. 23/58 год.), со означување вредноста и капацитетот на инвестициониот објект, чија изградба односно набавка се одобрува во инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот на Ревизионата комисија, како и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во целина и запечатени со печат на органот што го издал одобрението;

2. Список на сите градежни објекти со означување на вкупната вредност за секој објект;

3. Ревидиран главен или идеен проект за секој градежен објект, изработен според одредбите од Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 г.).

Во идејните проекти за инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.) доволно е да се поднесе диспозициона скица.

Предмерот мора да биде изработен по сите позиции на градежните, занаетчиските и инсталатерските работи, од кои може да се види како е дојдено до одделни количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на единичните цени од 1957 год.;

4. Спецификација на опремата, со означувањето на главните карактеристики, како и цената за секоја позиција на опремата, одвоено за увозна и домашна опрема. Спецификацијата мора да ги содржи и трошоците на монтажните работи и транспортот;

5. Спецификација на другите трошоци (проектирање, истражни работи, трошоци на инвеститорот, опшети, кадрови и сл.).

VIII. По исклучок од одредбите на претходната точка, заемобарачот може да поднесе со барањето за заем упростен инвестиционен елаборат по одредбите од Наредбата за документацијата што се поднесува место инвестиционен елаборат кон барањата за заем за инвестиции во селското стопанство („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 28/57 г.), и тоа:

— за мелиорациони објекти и производни објекти чија поединечна вредност, заедно со опремата што им припаѓа не го преминува износот од три милиони динари;

— за приплоден добиток во вкупна вредност од три милиони динари и поголема (точка IIIа од Наредбата за измена и дополние на Наредбата за документацијата што се поднесува наместо инвестиционен елаборат кон барањата за заем за ин-

вестиции во селското стопанство — „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 16/58 год.);

— за агромилиорации, зоотехнички мелиорации и мелиорирање на пасишта без обсер на висината на инвестицијата (по Наредбата за документацијата што може да се поднесува наместо инвестициониот елаборат за агромилиорации — „Службен лист на ФНРЈ“ бр. 14/58 год.).

IX. Првенство во добивањето на заеми ќе имаат заемобарачите кои во најголема мерка ги исполнуваат следниве услови:

— кои со помалку вложени средства во инвестицијата обезбедуваат поголем рентабилитет;

— кои со инвестицијата придонесуваат за непосредно решавање снабдувањето на градовите.

Барањата на заемобарачите од стопанско неразвиените општини, доколку еднакво со другите барања го задоволуваат критериумот за рентабилитетот имаат првенство во добивањето на заеми.

X. Најниска годишна интересна стопа која треба да се понуди при поднесувањето на барањата е 2%.

Понудените рокови за отплатување на заемите не можат да бидат подолги од:

— за набавка на трактори	10 год.
— за подигање овошни, лозови и други долгогодишни насади	20 год.
— за изградба на објекти за преработка и доработка на селскостопански производи	25 год.
— за изградба на стопански објекти	20 год.
— за агротехнички и хидротехнички мелиорации	10 год.
— за ситни мелиорации	10 год.

Роковите за отпочнување отплатата за заемите од претходниот став ги определува Одборот за кредити.

XI. Барањата за инвестиционен заем со сите прилози се поднесуваат во два примерка до надлежната Здружна штедилница или Филијалата на Југословенската земјоделска банка — Скопје.

XII. Барањата за заем што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на конкурсот, Банката веднаш ќе ги земе во разгледување и доколку ги исполнуваат условите од конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во рамките на расположивите средства.

XIII. Барањата за заем поднесени по распишаните конкурси во текот на 1958 год., како и по дополненијата на конкурсите распишани врз основа на решението за овластување на Југословенската земјоделска банка — Филијала за НР Македонија за продолжување на конкурсите од 1958 и за 1959 година, доколку не се одобрени ќе се разгледуваат и одобруваат на овој конкурс, со тоа тие претходно да се усогласат од страна на заемобарачите според поставените услови во овој конкурс.

Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републич-

киот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59) и другите прописи што се однесуваат на заемите за инвестиции.

Број 50

17 јануари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ЗЕМЈОДЕЛСКА БАНКА ФИЛИЈАЛА — СКОПЈЕ

Претседател
Директор,
Ристо Бужаровски, с. р. Благоја Попов, с. р.

31.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и точките од I до XVI од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1959 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 г.), а по прибавената согласност од Извршниот совет на НРМ, Југословенската инвестициона банка — Централна за НР Македонија распишува

ХИХ КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА НОВИ ОБЈЕКТИ, РЕКОНСТРУКЦИЈА И РАЦИОНАЛИЗАЦИЈА ВО ОБЛАСТА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за унапредување на индустриското производство преку новоградба, реконструкција и рационализација на постојните индустриски и рударски објекти.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат:

- а) стопански организации и нивните заедници од областа на индустријата и рударството, и
- б) политичко територијалните единици (околии и општини).

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на новиот објект, на реконструкцијата односно рационализацијата.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е:

- а) за електростопанството и градежната индустрија 2%,
- б) за металската, прехранбената, графичката и хемиската индустрија 3%,
- в) за другите гранки 4%.

Интересната норма може да се понуди и во половина односно четвртина од процентот на нормата.

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

а) за нови објекти 25 години,

б) за реконструкција и рационализација 10 год.

VII. Барањето за инвестиционен заем треба да содржи податоци пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образецот од Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали, и тоа:

1. целта за која се бара заемот,
2. висината на заемот,
3. износот на средствата со кој заеmobарачот или неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата,

4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заеmobарачот,

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот кога започнува да тече стплатувањето на заемот.

VIII. Кон барањето за заем заеmobарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз база на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 3/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58 год.), со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) Идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според одредбите на Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.) со решение од ревизионата комисија за одобрение на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз база на груб предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобрениот главен проект;

в) Спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната) и трошоците за монтажните работи.

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на заемобарачот издадена од страна на банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за заем до 50 милиони динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заем преку 50 мил. динари. Банката може и заемот до 50 мил. динари да го услови со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Потврда од надлежниот електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за погонот што ќе се гради како нов, ќе се реконструира односно рационализира.

6. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заемобарач.

IX. Првенство при добивањето на заеми ќе имаат оние заемобарачи чии објекти се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развој во периодот 1957/61 година, а во најголема мерка ги исполнуваат следните услови:

— со помалку вложени средства да се постигнува што поголем рентабилитет,

— со новото производство да се обезбедува што поповолен ефект во платниот биланс (зголемување на извозот односно намалување на увозот),

— во постојните капацитети на електрична енергија да е обезбедена енергија за тоа производство,

— да е понуден пократок рок за отплатување на заемот, и поголемо учество во трошоците на инвестицијата.

X. Заемобарачи од стопански неразвиени општини, доколку еднакво со другите барања го задоволуваат критериумот за рентабилноста, имаат првенствено право при одобрувањето на заемот.

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување висината на гарантниот износ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се должни да депонираат кај банката гарантен износ во висина од 5% од износот на одобриениот заем.

XII. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XIII. Поднесените барања во 1958 година по XIV конкурс и по неговото продолжување за 1959 година („Службен весник на НРМ“ бр. 9 и 29/1958 година), доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат, по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1958 година по XIV конкурс и неговото продолжување, треба да бидат усогласени од страна на заемобарачите според поставените услови на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1959 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во („Службен весник на НРМ“

ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во текот на годината а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XIV. Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП обрасци IV издание) се поднесуваат во 3 примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 5 милиони динари ако се бара заем за реконструкција и проширување на објектот односно под 10 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

XVI. Објавениот XIV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година за реконструкција, рационализација и за новоградба во областа на индустријата и рударството („Службен весник на НРМ“ бр. 9/58 год.) и дополнението на овој конкурс („Службен весник на НРМ“ бр. 29/58 год.), се става вон сила со тоа што тие се заменуваат со овој конкурс.

XVII. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се дават заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), како и другите прописи што важат.

Број I—64

19 јануари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател
на Одборот за заем.,
Бл. Попов, с. р.

32.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и точките I до XI и од XXI до XXV од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1959 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), а по прибавената согласност од Извршниот совет на НР Македонија, Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија распишува

XX КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ТРГОВИЈАТА

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за подигање магацински простор за овоштите, зеленчук, индустриски и мешани стоки, за продавници и за опрема.

II. Корисници за заеми за целите од претходната точка можат да бидат:

а) стопански организации за промет со овоштие, зеленчук, и индустриски и мешани стоки,

б) политичко територијалните единици (околии и општини).

III. Заемите според овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот односно набавка на предвидената со инвестиционата програма опрема.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 2%.

Интересната норма може да се понуди и во половина односно четвртина во процентот.

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| а) за магацински простор | 25 години |
| б) за продавници | 20 години |
| в) за опрема | 10 години |

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образецот на Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали, и тоа:

1. целта за кое се бара заемот,
2. висината на заемот,
3. износот на средствата со кој заеmobарачот или неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата,
4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заеmobарачот,
5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

VIII. Кон барањето за заем заеmobарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз база на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58 год.), со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) Идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист

на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сетаашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз база на груб предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриот главен проект;

в) Спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената за секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната), и трошоците на монтажните работи.

Заеmobарачите на инвестиционен заем за опрема по овој конкурс, ако претсметковната вредност на опремата не го надминува износот од 10 милиони динари, можат место инвестиционен елаборат односно инвестициона програма да поднесат само документација која треба да содржи податоци за функцијата, намената и економската оправданост на инвестицијата односно опремата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/57 год.).

2. Доказ за обезбедување на средства за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на заеmobарачот издадена од страна на банката кај која заеmobарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за заем до 50 милиони динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заем преку 50 милиони динари. Банката може и заемот до 50 мил. динари да го услови со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заеmobарач.

IX. Првенство при добивањето на заеми по овој конкурс ќе имаат:

1. Заеmobарачите чии објекти се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развиток во периодот 1957/61 година.

2. Заеmobарачите што со исти средства постигнуваат поефтина изградба на објектот по единица капацитет од ист вид и категорија.

3. Заеmobарачите што ќе понудат пократок рок за отплатување на заемот и поголем сопствено учество во трошоците на инвестицијата.

4. Заеmobарачите што се од поголем потрошувачки центар во кој е најнеповолен односот помеѓу прометот и расположивиот магацински простор и просторот за продавници.

X. Заеmobарачи од стопански неразвиени општини, доколку еднакво со другите барања го задоволуваат критериумот за рентабилноста, имаат првенствено право при одобрувањето на заемот.

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и одлуката за утврдување висината на гарантниот износ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/58 година), корисниците на заемите се должни да депонираат кај банката гарантен износ во висина од 5% од износот на одобриениот заем.

XII. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XIII. Корисникот на заемот е должен во срок од една година од склучувањето на договорот за заемот со банката објектот да го стави во употреба.

XIV. Поднесените барања во 1958 година по XV конкурс и по неговото продолжување за 1959 година („Службен весник на НРМ“ бр. 9 и 29/58 г.), доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат, по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1958 година по XV конкурс и неговото продолжување, треба да бидат усогласени од страна на заемобарачите според поставените услови на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1959 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“ ќе бидат разгледувани и одобрувани суксесивно во текот на годината а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XV. Барањата за инвестициони заеми со потребната документација (ЗП образци IV издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XVI. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заем под 5 милиони динари ако се бара заем за реконструкција, проширување на објектот и набавка на опрема односно под 10 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

XVII. Објавениот XV конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година за потребите на трговијата („Службен весник на НРМ“ бр. 9/58 год.) и дополнението на овој конкурс („Службен весник на НРМ“ бр. 29/58 год.), се ставаат во сила со тоа што тие се заменуваат со овој конкурс.

XVIII. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), како и другите прописи што важат.

Број I—64

19 јануари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА
ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

на Одборот за заеми.

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Бл. Попов, с. р.

33.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), и точките I до XI и од XXVI до XXIX од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1959 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), а по прибавената согласност од Извршниот совет на НР Македонија, Југословенската инвестициона банка-Централа за НРМ распишува

XXI КОНКУРС

ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА УГОСТИТЕЛСТВОТО

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за инвестиции во угостителството и тоа:

— за набавка на опрема за потребите на угостителските стопански организации, за механизација и рационализација на работењето,

— за реконструкција и модернизација на постојните угост. објекти;

— за изградба на нови угостителски објекти во поважните туристички и бански места.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат угостителските стопански организации и политичко-територијалните единици (околии, општини).

III. Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот односно набавка на предвидената со инвестициона програма опрема.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска годишна интересна норма што може да се понуди е 2%.

Интересната норма може да се понуди и во половина, односно четвртина од процентот.

VI. Понудениот срок за отплатување на заемот не може да биде подолг и тоа:

— за нови објекти 30 години

— за реконструкција и модернизација 10 години

— за опрема 10 години

VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во чл. 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции (Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), а се поднесува на образецот на Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали и тоа:

1. целта за која се бара заемот,

2. висината на заемот,

3. износот на средствата со кои заемобарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата.

4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заемобарачот,

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

Барањата за инвестиционен заем само за домашна или увозна опрема до 5 милиони динари можат да се поднесуваат на место во вид на инвестиционен елаборат предвиден во член 18 став 1 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.), во вид на документација предвидена со Наредбата за документација што се поднесува наместо инвестиционен елаборат („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/57 год.).

VIII. Кон барањето за заем заеmobарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат изработен врз база на пазаришните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58 год.) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) Идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз база на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект;

в) Спецификацијата на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената на секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, одвоено за домашната) и трошоците на монтажните работи.

2. Доказ за обезбедување на средствата за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на заеmobарачот издадена од страна на банката кај која заеmobарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за заем до 50 мил. динари, односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заем преку 50 мил

динари. Банката може да го услови заемот до 50 мил. дин. со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заеmobарач.

IX. Првенство при одобрувањето на заеми по овој конкурс ќе имаат:

1. заеmobарачите што со исти средства постигнуваат поефтина изградба на објектот по единица капацитет од ист вид и категорија.

2. заеmobарачите што ќе понудат пократок рок за отплатување на заемот и поголемо сопствено учество во трошоците на инвестицијата.

X. Заеmobарачите од стопански неразвиени општини, доколку еднакво со другите барања го зголемуваат критериумот за рентабилноста, имаат првенствено право при одобрување на заеми.

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување висината на гарантниот износ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се должни да депонираат кај банката гарантен износ во висина од 5% од износот на одобриениот заем.

XII. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XIII. Корисникот на заемот е должен во срок од една година од склучувањето на договорот за заем со банката, објектот да го стави во употреба.

XIV. Поднесените барања во 1958 год. по XVI конкурс и по неговото продолжување за 1959 год. („Службен весник на НРМ“ бр. 9 и 29/58), доколку одговараат на поставените услови во овој конкурс заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“), ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одобруваат, по условите на овој конкурс во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1958 година по XVI конкурс и неговото продолжување, треба да бидат усогласени од страна на заеmobарачите според поставените услови на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1959 година по утврдениот рок на свој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“, ќе бидат разгледувани и одобрувани сукусивно во текот на годината во рамките на расположивите средства за оваа намена.

Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (ЗП обрасци IV издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XV. Според овој конкурс нема да се примаат барања за заеми под 5 милиони динари ако се бара заем за реконструкција, модернизација или набавка на опрема за постојните угостителски објекти односно под 10 милиони динари ако се бара заем за изградба на нов објект.

XVI. Објавениот XVI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година за потребите на угостителството („Службен весник на НРМ“ бр. 9/58 год.) и дополнението на овој конкурс („Службен весник на НРМ“ бр. 29/58 год.) се ставаат вон сила со тоа што тие се заменуваат со овој конкурс.

XVII. Во се друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59), како и другите прописи што важат.

Број I—64

19 јануари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

на Одборот за заеми,

Бл. Попов, с. р.

Гл. директор,

Т. Ивановски, с. р.

34.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и точките I—XI и XXX до XXXIII од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1959 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), а по прибавената согласност од Извршниот совет на НР Македонија, Југословенската инвестициона банка — Централа за НР Македонија распишува.

XXII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕД СТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА СООБРАЌАЈОТ

I. По овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за изградба на пумпни станици, сервисни работилници и автобуски станици.

II. Корисници на заеми за целите од претходната точка можат да бидат стопански организации и политичко територијални единици (општини и околини).

III. Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот односно набавка на предвидената со инвестициона програма опрема.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниската годишна интересна норма која може да се понуди е 2%.

Интересната норма може да се понуди и во половина, односно четвртина од процентот.

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

— за автобуски станици 25 години

— за пумпни станици и сервисни работилници 10 години.

VII. Барањето на инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.),

а се поднесуваат на образецот на Југословенската инвестициона банка, што може да се добие кај нејзините филијали, и тоа:

1. целта за која се бара заемот,

2. висината на заемот,

3. износот на средствата со кои заеmobарачот или неговиот гарант учествуваат во трошоците на инвестицијата,

4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што го нуди заеmobарачот,

5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите, како и денот од кога започнува да тече отплатувањето на заемот.

VIII. Кон барањето за заем заеmobарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат, изработен врз база на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ бр. 23/58 год.) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го издал решението за одобрување на програмата;

б) идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), составен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 година) со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединачните количини на работите.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработен врз база на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобрениот главен проект;

в) спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики, како и цената на секоја позиција на опремата (одвоено за увозната, а одвоено за домашната) и трошоците на монтажните работи.

Заеmobарачот за инвестиционен заем за опрема по овој конкурс, ако претсметковната вредност на опремата не го надминува износот од 10 милиони динари, можат место инвестиционен елаборат односно инвестициона програма да поднесат само документација која треба да содржи податоци за функци-

јата, намената и економската оправданост на инвестицијата односно опремата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/57 год.).

2. Доказ за обезбедување на средства за плаќање на гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на заемобарачот издадена од страна на банката кај која заемобарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесувањето на барањето.

4. Гаранција од општинскиот народен одбор за заеми до 50 милиони динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заеми преку 50 милиони динари. Банката може да го услови и заемот до 50 милиони динари со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заемобарачот.

IX. Првенство при добивањето на заем по овој конкурс ќе имаат:

1. Заемобарачите чии објекти се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развој во периодот 1957/61 година,

2. Заемобарачите што со исти средства постигнуваат поефтина изградба на објектот по единица капацитет од ист вид категорија,

3. Заемобарачите што ќе понудат пократок рок за отплатување на заемот и поголемо учество во трошоците на инвестицијата,

4. Заемобарачите на чие подрачје се наоѓаат поважни сообраќајни места.

X. Заемобарачи од стопански неразвиени општини, доколку еднакво со другите барања го задоволуваат критериумот на рентабилноста, имаат првенствено право при одобрувањето на заемот.

XI. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување висината на гарантниот износ („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се должни да депонираат кај банката гарантен износ во висина од 5% од износот на одобриениот заем.

XII. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XIII. Корисникот на заемот е должен во рок од една година од склучувањето на договорот за заем со банката објектот да го стави во употреба.

XIV. Барањата што ќе бидат поднесени во рок од еден месец од објавувањето на овој конкурс во „Службен весник на НРМ“, банката веднаш ќе ги зема во разгледување и доколку ги исполнуваат условите по конкурсот ќе бидат одобрени во рамките на расположивите средства.

Барањата поднесени по овој рок ќе бидат разгледувани и одобрувани sukcesивно во рамките на расположивите средства.

Барањата за инвестиционен заем со потребната документација (3п обрасци IV издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XV. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/58 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за

инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59), како и другите прописи што важат.

Број I—64

19 јануари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател
на Одборот за заеми,
Бл. Попов, с. р.

Гл. директор,
Т. Ивањовски, с. р.

35.

На основа член 5 и 21 од Уредбата за заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и точките I до XI и од XXXIV до XXXVI од Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд во 1959 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), а по прибавената согласност од Извршниот совет на НР Македонија, Југословенската инвестициона банка — Централа за НР Македонија распишува

XXIII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ ОД СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗАНАЕТЧИСТВОТО

I. Со овој конкурс се даваат инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за набавка на опрема, реконструкција и изградба на нови работни простории на занаетите со средствата во општествена сопственост.

II. Корисници на заем за целите од претходната точка можат да бидат:

- занаетчиските стопански организации и нивните комори,
- занаетчиските задруги,
- сервисите на станбените заедници и
- политичко-територијалните единици (околии општини).

III. Заемите по овој конкурс се даваат под услов со бараниот заем и со другите расположиви средства на корисникот на заемот да се обезбедува потполна изградба на објектот односно набавка на предвидената со инвестиционата програма опрема.

IV. Корисниците на заемот се должни да обезбедат минимално учество во трошоците на инвестициите во износ од 5% од претсметковната вредност на инвестицијата.

V. Најниска годишна интересна норма која може да се понуди е 2%.

Интересната норма може да се понуди и во половина односно четвртина од процентот.

VI. Понудениот рок за отплатување на заемот не може да биде подолг од:

- за работни простории 25 години
- за опрема 10 години

VII. Барањето за инвестиционен заем за оваа намена треба да ги содржи податоците пропишани во член 16, 17 и 18 од Уредбата за заеми за инвес-

тиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) а се поднесува на образецот на Југословенската инвестициона банка што може да се добие кај нејзините филијали, и тоа:

1. целта за која се бара заемот,
2. висината на заемот,
3. износот на средствата со кои заеmobарачот или неговиот гарант учествува во трошоците на инвестицијата,
4. интересната норма и рокот на враќањето на заемот што ги нуди заеmobарачот,
5. рокот на почетокот и рокот на завршетокот на работите како и денот од кога запчинува да тече отплатувањето на заемот.

VIII. Кон барањето за заем заеmobарачот поднесува:

1. Инвестиционен елаборат изработен врз базата на пазарните цени во времето на поднесувањето на барањето, кој треба да содржи:

а) Инвестициона програма изработена според Уредбата за изработка и одобрување на инвестициона програма и за полагање на депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 5/54, 13/55, 36/55, 54/55, 2/56, 29/56 и 34/57 год.), мислење и предлог од ревизионата комисија и решение од надлежниот орган за одобрување на инвестиционата програма („Службен весник на НРМ“ број 23/58) со назначување на вредноста и капацитетот на објектот чија изградба или набавка се одобрува со инвестиционата програма.

Инвестиционата програма, мислењето и предлогот од ревизионата комисија и решението за одобрување на програмата мораат да бидат поврзани во една целина и запечатени со печат од органот што го донесол решението за одобрување на програмата;

б) Идеен проект за секој градежен објект со елементи на инсталатерските работи (водовод, канализација, осветление и сл.), изработен според Уредбата за градежното проектирање („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 32/58 год.), со решение од ревизионата комисија за одобрување на идејниот проект и со предмер и претсметка.

Предмерот мора да биде изработен според идејниот проект од кој ќе може да се види како е дојдено до поединечните количини на работата.

Претсметката мора да биде изработена по сите позиции на предмерот врз основа на сегашните единични цени.

Груб предмер и претсметка изработена врз база на грубиот предмер нема да биде земен предвид.

За градежните работи, место идеен проект може да се поднесе првиот дел од одобриениот главен проект;

в) Спецификација на опремата со назначување на главните карактеристики како и цената на секоја позиција на опремата (одвоено за увозната а одвоено за домашната) и трошоците на монтажните работи.

Заеmobарачите за инвестиционен заем за опрема по овој конкурс, ако претсметковната вредност на опремата не го надминува износот од 10 милиони динари, можат место инвестиционен елаборат односно инвестициона програма да поднесат само документација која треба да содржи податоци за

функцијата, намената и економската оправданост на инвестицијата односно опремата („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 39/57 год.).

2. Доказ за оеозоедување на средства за полагање гарантен износ и за учество во трошоците на инвестициите што се финансираат од заемот.

3. Потврда за кредитната способност на заеmobарачот издадена од страна на банката кај која заеmobарачот има текушта односно жиро сметка. Оваа потврда не може да биде постара од 10 дена од поднесување на барањето.

4. Гаранција од општинскиот народен одбор на заем до 50 милиони динари односно супергаранција од околинскиот народен одбор за заем преку 50 милиони динари. Банката може да го услови и заемот до 50 милиони динари со супергаранција на околинскиот народен одбор.

5. Потврда од надлежен електростопански орган за обезбедување на електрична енергија за објектот за кој што се бара заем.

6. Оверен препис од решението за регистрацијата на стопанската организација — заеmobарач.

IX. Првенство при добивањето на заемот ќе имаат оние заеmobарачи чии објекти се во согласност и обезбедуваат извршување на задачите поставени во Сојузниот и Републичкиот општествен план за стопанскиот развој во периодот 1957—1961 година, а во најголема мерка ги исполнуваат следните услови:

— со помалку вложени средства да се постигнува поголем рентабилитет,

— во постојните капацитети на електрична енергија да е оеозоедена енергија за тој објект,

— да е понуден пократок рок за отплатување на заемот и поголемо учество во трошоците на инвестицијата.

X. Заемите по овој конкурс, според одредбите на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), првенствено ќе се даваат за занаетчиските дејности од електротехничката и градежната дејност предвидени во Наредбата за измени и дополненија на Наредбата за стопанските дејности што се сметаат како занаетчиски дејности и за стручната спрема потребна за нивното вршење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 25/58 год.).

XI. Заеmobарачи од стопански неразвиени општини, доколку еднакво со другите барања го задоволуваат критериумот за рентабилноста, имаат првенствено право при одобрувањето на заемот.

XII. Во смисла на одредбите од Уредбата за заеми за инвестиции и Одлуката за утврдување висината на гарантниот износ по заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 40/58 год.), корисниците на заемите се должни да депонираат кај банката гарантен износ во висина од 5% од износот на заемот.

XIII. Од средствата на заемот не може да се набавува употребувана опрема.

XIV. Корисникот на заемот е должен во срок од една година од склучувањето на договорот за заем со Банката, објектот да го стави во употреба.

XV. Поднесените барања во 1958 година по XVIII конкурс и по неговото продолжување во 1959 година („Службен весник на НРМ“ број 9 и 29

од 1958 година) доколку одговараат на поставените услови на овој конкурс, заедно со барањата што ќе бидат поднесени во првиот рок на овој конкурс (30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“) ќе се сметаат како поднесени во првиот рок и ќе се разгледуваат и одооруваат, по условите на овој конкурс, во рамките на расположивите средства. Барањата поднесени во 1958 година по XVIII конкурс и неговото продолжување, треба да бидат усогласени од страна на заемоопарачите според поставените услови на овој конкурс.

Барањата поднесени во текот на 1959 година по утврдениот рок на овој конкурс од 30 дена од неговото објавување во „Службен весник на НРМ“ ќе бидат разгледувани и одоорувани sukcesивно во текот на годината а во рамките на расположивите средства за оваа намена.

XVI. Барањата за инвестициони заеми со потребната документација (3II обрасци IV издание) се поднесуваат во три примероци на најблиската филијала на Југословенската инвестициона банка (Скопје — Битола).

XVII. Објавениот XVIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година за потребите на занаетчиството („Службен весник на НРМ“ бр. 9/58 год.) и дополнението на овој конкурс („Службен весник на НРМ“ бр. 29/58 год.), се ставаат вон сила со тоа што тие се заменуваат со овој конкурс.

XVIII. Во сè друго за овој конкурс важат одредбите на Уредбата за заеми за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 31/56 год.) и Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми за инвестиции од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 3/59 год.), како и другите прописи што важат.

Број I—64

19 јануари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Претседател

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

на Одборот за заеми,
Бл. Попов, с. р.

36.

На основа точка III став 2 на Одлуката за условите и начинот под кои ќе се даваат заеми од Републичкиот инвестиционен фонд („Службен весник на НРМ“ бр. 5/58 год.), Југословенската инвестициона банка — Централa за НР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА СТАВАЊЕ ВОН СИЛА XVII КОНКУРС ЗА ДАВАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИ ЗАЕМИ

Се става вон сила објавениот XVII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1958 година за набавка на опрема за градежништвото („Службен весник на НРМ“ бр. 9/58 год.) и дополнението на овој конкурс („Службен весник на НРМ“ бр. 29/58 година).

Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број I—64

3 февруари 1959 година

Скопје

ЈУГОСЛОВЕНСКА ИНВЕСТИЦИОНА БАНКА ЦЕНТРАЛА ЗА НР МАКЕДОНИЈА

Гл. директор,
Т. Ивановски, с. р.

Претседател
на Одборот за заеми,
Бл. Попов, с. р.

Огласен дел

КОНКУРСИ

МЕДИЦИНСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СЕКРЕТАРИЈАТ СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следното работно место:

КЛИНИКА ЗА ГИНЕКОЛОШКО АКУШЕРСКИ БОЛЕСТИ

Еден асистент по предмет гинекологија и акушерство

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Медицинскиот факултет.

Кандидатите заедно со пријавата треба да поднесат диплома за завршен соодветен факултет, список на научни трудови, во колку ги имаат, со по еден примерок од нив и сите документи предвидени по чл. 31 од Законот за јавните службеници.

Овој конкурс трае до пополнувањето. (349)

ПРОМЕНИ НА ИМИЊА

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—21841/1 од 12 септември 1958 год. ја одобри промената на роденото име на Парчанов Васил, роден на 8 јули 1951 год. во Струмица, од татко Рабаџиев Ристо и мајка Рабаџиева (Стојчева) Мариџа, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Тимо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (213)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—25540/1—58 од 20 јануари 1959 год. ја одобри промената на личното име на Ивановски Борислав, од град Прилеп, ул. „Кузман Јосифовски“ бр. 232, роден на ден 6 јули 1941 година во село Горешница, Охридска околина, од татко Лазаревски Киро и мајка Лазаревска, род. Талеска Цвета, така да во иднина личното име ќе му гласи **Лазаревски Добривој**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (17)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—29663/58 од 5 јануари 1959 година ја одобри промената на фамилијарното име на Стојановски Богомир, роден на 14 септември 1919 год. во с. Таш. Маруништа, Охридска околија, од татко Петре и мајка Анастасија, така да во иднина фамилијарното име ќе му гласи **Дејковски**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (20)

Државниот секретаријат за внатрешни работи на НРМ, со решението бр. 12—28194/2 од 20 јануари 1959 година ја одобри промената на роденото име на Георгиевски Гадослав, од с. Дихово — Битолска околија, роден на ден 1 октомври 1931 година во с. Дихово, Битолска околија, од родители: татко Георгиевски Ташко и мајка Анча, така да во иднина роденото име ќе му гласи **Христо**.

Оваа промена важи од денот на објавувањето во „Службен весник на НРМ“. (13)

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Благој Димитриев Даскаловски, од Горче Петров ул. „Нов живот“ бр. 15, подаде тужба за утврдување на брак против тужената Христула Благоева Даскалова, по татко поп Константинова, од с. Желино, Костурска околија, а сега во неизвесност.

Се поканува тужената Христула Благоева Даскалова, по татко поп Константинова, од с. Желино, Костурска околија, сега во неизвесност, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или се јави лично. Во противен случај, ќе и биде одреден старател, кој ќе ја застапува на расправата на нејзини разноски.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 108/59. (18)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Рецепоска Џефка, од село Велушино, поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Џелилоски Садем, од село Велушино, а сега во неизвесност. Бидејќи тужениот е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај, ќе му биде одреден старател по званична должност.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 476/58. (21)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 7-XI-1958 год. на страна 39, рег. бр. 3 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Василево бр. 01—1151/1 од 19-V-1958 год. Лозаро-овоштарската задруга „Ташли Баир“ од с

Василево — Струмица е ставена во редовна ликвидација.

За ликвидатор е назначен Петров Георгиев Петар.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 182/58. (193)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21-VIII-1958 год. на страна 91, рег. бр. 2 е запишано следното: Согласно со решението на Народниот одбор на општината Струмица бр. 02—6376/1 од 11-VII-1957 год. Претпријатието за книговодствени услуги „Колектив“ — Струмица е ставено во редовна ликвидација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 179/58. (194)

РЕГИСТРАЦИИ НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 336 на страна 1053 е запишано под фирма: Претпријатие за производство и обработка на мермер, гранит и градежен материјал од камен „Мермер“, со седиште во с. Богданци — Титоввелешко. Предмет на работењето на претпријатието е: производство и обработка на мермер, гранит и градежен материјал од камен.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Богданци бр. 1514 од 28-IV-1958 година.

За директор на претпријатието е назначен Симо Симиќ. Претпријатието ќе го потпишуваат следните лица: Симо Симиќ, директор, и Караѓошев Драги, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 380/58. (789)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28-V-1958 година под рег. бр. 8 е запишан под фирма: Самостоен електро-инсталатерски дуќан „Волт“ со седиште во Битола. Предмет на работењето на дуќанот е: ќе врши занаетчиска дејност, односно електроинсталатерски работи за јака и слаба струја, ремонт на сите видови електромотори за домаќинствата и индустријата.

Дуќанот е основан со решението на Народниот одбор на општината Битола бр. 5923 од 13-V-1958 година.

Дуќанот ќе го потпишува раководителот Мишко Димовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 205/58. (800)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 26-V-1958 година под рег. бр. 7 е запишана под фирма: Претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Лесковец — Откупна станица, со седиште во с. Новаци — Битолско. Предмет на работењето на станицата е: откуп и продажба на отпадоци.

Станицата е основана од Претпријатието за промет со отпадоци „Отпад“ — Лесковец, а согласно со одобрението на НО на општината Новаци бр. 03—2073/1 од 16-V-1958 година.

Станицата ќе ја потпишува Вангел Русомаровски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 200/58. (801)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4-VI-1958 година под рег. бр. 101 е запишана под фирма: Рибарско стопанство „Охридска Пастрмка“ — Охрид — Продавница бр. 1, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е: продажба риба на мало.

Продавницата е основана од Рибарското стопанство „Охридска Пастрмка“ — Охрид, а согласно со одобрението на НО на општината Охрид бр. 04—01/201/1 од 12-V-1958 година.

Раководител на продавницата е Никола Каневче. Продавницата ќе ја потпишува лицето што е овластено да го потпишува стопанството што ја основало.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 201/58. (802)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23-V-1958 год. под рег. бр. 2 е запишана задругата под назив: Земјоделска задруга „Наумче Мечкаровски, со седиште во с. Мислешево — Охридско. Предмет на работењето на задругата е: унапредување на земјоделството, во атарот на селото Мислешево, преку кооперирање со индивидуалните производители и општонародното земјиште, откуп и пласман на земјоделски производи, ќе врши услуги на задругарите и приватните производители со разни агро и жито-технички мерки и трговија со индустриски стоки.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 6201/1 од 19-V-1958 година.

Задругата ќе ја потпишуваат Петре Шулевски и Петре Рајчиновски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 196/58. (803)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 7-VI-1958 година под рег. бр. 8 е запишана под фирма: Откупна станица за откуп на маслодајни семиња на Фабриката за масло „Велес“ — Титов Велес, со седиште во Струга. Предмет на работењето на станицата е: контрахирање и откуп на маслодајни семиња за Фабриката за масло „Велес“ од Титов Велес.

Станицата е основана од Фабриката за масло „Велес“, а согласно со одобрението на НО на општината Струга бр. 07—5826 од 23-IV-1958 година.

Раководител на откупната станица е Виктор Поповски.

Откупната станица ќе ја потпишува лицето што е овластено да ја потпишува фабриката што ја основала.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 156/58. (804)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 238 на страна 657 е запишана под фирма: Земјоделско стопанско претпријатие „Поле“, с. Негорци — Продавница за млеко и млечни производи, јајца, кокошки и мед „Поле“, со седиште во Гевгелија. Предмет на работењето на продавницата е: промет со млеко, млечни производи, мед, кокошки и јајца, сопствено производство на претпријатието.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Гевгелија бр. 1072/1 од 1-V-1958 година.

Раководител на продавницата е Пенев Атанас Георге. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 339/58. (824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76 на страна 269 е запишан под фирма: Погон механизација за услуги во земјоделството на Деловниот сојуз за механизација — Кавадарци. Предмет на работењето на погонот е: врши секаков вид земјоделски услуги на земјоделските задруги, стопанските организации и индивидуалните производители со свои земјоделски машини и орудија (орање, рилање, сетва, вршидба, комбајнирање, прскање, дисковање, екстрипирање, булдужирање и други земјоделски услуги).

Погонот е основан од Деловниот сојуз за механизација — Кавадарци, а согласно со одобрението на НО на општината — Кавадарци бр. 2903 од 29-V-1958 година.

Раководител на погонот е Трајков Илија. Погонот ќе го потпишуваат следните лица: Трајков Илија, раководител, Мајсторчев Цандо, претседател на управниот одбор, и Чулева Ката, книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 402/58. (828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите под рег. бр. 76 на страна 269 е запишан под фирма: Сервис за снабдување на земјоделството во Кавадарци на Деловниот сојуз за механизација — Кавадарци. Предмет на работењето на сервисот е: снабдување на земјоделството со земјоделски машини, орудија, алат, резервни делови, гориво и мазиво.

Сервисот е основан од Деловниот сојуз за механизација — Кавадарци, а согласно со одобрението на НО на општината — Кавадарци бр. 4122 од 29-V-1958 година.

Раководител на сервисот е Угуров Перо. Сервисот ќе го потпишуваат следните лица: Угуров Перо, раководител, Бојко Бојков, претседател на управниот одбор, и Јованов Јован, книговодител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 401/58. (829)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 205 на страна 625 е запишана под фирмата: Фабрика за производство на крупна кожа — во изградба, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на фабриката е: производство на крупна кожа.

Фабриката е основана со решението на Народниот одбор на општината Куманово бр. 7220/1 од 28-IV-1958 година.

Фабриката ќе ја потпишува Алириза Јусуфовски, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 389/58. (830)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 553 на страна 109 е запишана под фирмата: Фабрика за кондури „Босна“ — Бања Лука — Продавница, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на сите видови кондури од сопствено производство, прибор за кондури, сите врсти чорапи, како и кондури на други производители што служат за дополнување на асортиманот на сопственото производство (кондури од кожа, кондури од гума и пластични маси).

Продавницата е основана од Фабриката за кондури „Босна“ од Бања Лука, а согласно со одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје бр. 1279 од 13-III-1958 година.

Раководител на продавницата е Хоџиќ Беќир. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува фабриката.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 395/58. (836)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на 19-IV-1955 година под рег. бр. 67 на страна 193 е запишана под фирма: Откупна станица на Претпријатието за промет со отпадоци и стари употребливи предмети на големо „Отпад“ од Скопје, со седиште во Куманово. Предмет на работењето на станицата е: откуп на сите видови отпадоци.

Откупната станица е основана од Претпријатието „Отпад“ — Скопје со одлука на Работничкиот совет од 28-I-1955 година, а согласно со одобрението на НО на Градската општина — Куманово бр. 430 од 11-II-1955 година.

Раководител на Откупната станица е Трајан Стојановски. Откупната станица ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Откупната станица е конституирана согласно со одобрението на НО на Градската општина — Куманово бр. 1662 од 31-III-1955 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 918/55. (855)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 191 на страна 509 е запишана под фирмата: Трговско претпријатие за огревен и градежен материјал „Огрев“ во Кавадарци — Продавница бр. 1, со седиште во Кавадарци. Предмет на работењето

на продавницата е: трговија на мало со огревен и градежен материјал.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Кавадарци бр. 03—2748/1 од 22-IV-1958 година.

Раководител на продавницата е Атанас Јосеф. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 341/58. (866)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 554 на страна 113 е запишана под фирмата: Услужно занаетчиска задруга „Паровод“, со седиште во Скопје. Предмет на работењето на задругата е: обавување и изведување, како и поправки на инсталации за централно, парно, водено и воздушно греење — изолација и водоводна канализација.

Задругата е основана согласно со одобрението на НО на општината „Кале“ — Скопје бр. 03—2976 од 27-V-1958 година.

За управник на задругата е назначен Георги Чурилов.

Членови на управниот одбор на задругата се Владо Коларов, претседател, Поп Трпев Павле, Стево Стефанов, Цветан Мицевски и Димчевски Благоја. Задругата ќе ја потпишува Георги Т. Чурилов, управник на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 399/58. (872)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 188 на страна 507 е запишана под фирмата: Трговско претпријатие за промет со огревен и градежен материјал и железарија „Шар“ — Тетово — Продавница бр. 10, со седиште во Тетово. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на спортски прибор, фотографски апарати, оптички апарати, инструменти и прибор, електрични материјали, музички инструменти, радиоапарати и прибор, железарски и метални стоки, велосипеди, машини за шиење и прибор.

Продавницата е основана согласно со одобрението на НО на општината Тетово бр. 25440 од 26-XII-1957 год. и број 23913 од 31-I-1958 год.

Раководител на продавницата е Томо Андриевски. Продавницата ќе ја претставува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 311/58. (876)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 209 на страна 643 е запишано под фирмата: Задружно трговско претпријатие „Единство“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на работењето на претпријатието е: промет со индустриски и прехранбени стоки на мало.

Претпријатието е основано од Земјоделската задруга „Единство“, Крива Паланка, а согласно со одобрението на НО на општината Крива Паланка бр. 04—1334/1 од 29-IV-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Борис Анастасов Апостолов, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 326/58. (883)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. бр. 207 на страна 635 е запишано под фирма: Сточарско-земјоделско претпријатие „Калин камен“, со седиште во Крива Паланка. Предмет на работењето на претпријатието е: сточарско-земјоделска дејност.

Претпријатието е основано со решението на Народниот одбор на општината Крива Паланка бр. 94—1586/1 од 29-IV-1958 година.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Љубен Стефановски, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. Фи бр. 422/58. (884)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задружните организации на 14-IV-1958 год. под рег. бр. 3, на страна 5 е запишано следното: досегашните потписници на Општината земјоделска задруга „Генерал Темпо“ од с. Тработивиште — Штипско Механџиски Ефтимов Методи, претседател, и Цонев Начев Димитар се разрешени од должност, а за потписници на задругата се назначени Кушевски Димитров Ананија, претседател, и Христов Иванов Ангел, член.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 38/58. (804)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9-IV-1958 год. под рег. бр. 6, на страна 23 е запишано следното: досегашниот технички директор на Рудниците за олово и цинк „Злетово“ од Пробиштип — Кочани Бенедик Павле, е разрешен од должност, а на негово место е именуван инж. Косевски Голуб.

Рудниците за олово и цинк „Злетово“ полноправно ќе ги потпишува директорот инж. Котески Јонче, а во случај на негова отсутност ќе ги потпишува техничкиот директор инж. Косевски Голуб. Само за парични работи, покрај директорот и неговиот заменик претпријатието ќе го потпишува и финансискиот директор Јовковиќ Живан, а во негово отсуство шефот на книговодството Атанасов Велин.

Промената на техничкиот директор на претпријатието е одобрена со решението на Управниот одбор на претпријатието бр. 1303 од 4-III-1958 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 67/58. (608)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31-III-1958 год. под рег. бр. 3, на страна 138 е запишано следното: Донев Георгиев Ангел, досегашен управник на Општиот деловен сојуз од Кочани, е разрешен од должност, а на негово место за в.д. директор-управник е назначен Милевски Илиев Живко, кој е овластен да го претставува и потпишува сојузот.

Промената на управникот е одобрена со решението на Народниот одбор на општината Кочани бр. 01—1332/1 од 21-II-1958 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 64/58. (609)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 1832, серија бр. 0290239, издадена од СВР — Штип на име Димитар Колев Митев, ул. „19 бригада“ бр. 13 — Штип. (305)

Лична карта рег. бр. 194, серија бр. 0288745, издадена од СВР — Штип на име Мијалче Ристов Атанасков, ул. „19 бригада“ бр. 2 — Штип. (306)

Лична карта рег. бр. 2609, серија бр. 0183119, издадена од СВР — Прилеп на име Спасија Благоева Наумоска, с. Плетвар — Прилеп. (307)

Лична карта рег. бр. 2608, серија бр. 0183118, издадена од СВР — Прилеп на име Благоја Ристов Наумоски, с. Плетвар — Прилеп. (308)

Лична карта рег. бр. 5491, серија бр. 0295492, издадена од СВР — Штип на име Петар Страхилов Кожухаров, ул. „Илинденска“ бр. 29 — Скопје. (309)

Лична карта рег. бр. 9201, серија бр. 2154306, издадена од СВР — Нови Пазар на име Ејуп Рахим Гиџиќ — Скопје. (27)

Лична карта рег. бр. 1557, серија бр. 0640968, издадена од СВР — Куманово на име Стојан Станојко Арсиќ, Скопје. (28)

Лична карта рег. бр. 66824, серија бр. 0657497, издадена од СВР — Скопје на име Лепосава Милац (Јакимова) Миљковиќ, Скопје. (29)

Лична карта рег. бр. 87624, серија бр. 0623066, издадена од СВР — Скопје на име Екрем Хаки Ибрахим, Скопје. (30)

Лична карта рег. бр. 81212, серија бр. 0059879, издадена од СВР — Скопје на име Бошко Илија Стојановски, Скопје. (31)

Лична карта рег. бр. 8980, серија бр. 0298453, издадена од СВР — Штип на име Павле Ѓорѓи Јованчев, Скопје. (32)

Лична карта рег. бр. 2681, серија бр. 0784349, издадена од СВР — Скопје на име Страхил Мице Весковски, Скопје. (33)

Лична карта рег. бр. 3416, серија бр. 0578493, издадена од СВР — Скопје на име Младен Стојан Ниниќ, Скопје. (34)

Лична карта рег. бр. 22436, серија бр. 0598556, издадена од СВР — Скопје на име Фатим Бафтијар Исеновски, Скопје. (35)

Лична карта рег. бр. 13572, серија бр. 0016921, издадена од СВР — Скопје на име Панче Ѓоше Андриевски, Скопје. (36)

Лична карта рег. бр. 34421, серија бр. 0022707, издадена од СВР — Скопје на име Костадинка Панде Соколова, Скопје. (37)

Лична карта рег. бр. 2883, серија бр. 0003072, издадена од СБР — Скопје на име Љубомир Видисов Кудриновиќ, Скопје. (38)

Лична карта рег. бр. 4613, серија бр. 0410723, издадена од СБР — Приштина на име Деса Трајко (Симјановиќ) Радуловиќ, Скопје. (39)

Лична карта рег. бр. 40480, серија бр. 0656443, издадена од СБР — Скопје на име Наум Фоте Георгиев, Скопје. (40)

Лична карта рег. бр. 63539, серија бр. 0069353, издадена од СБР — Скопје на име Шаип Хамчи Мустафа, Скопје. (41)

Лична карта рег. бр. 16918, серија бр. 0593438, издадена од СБР — Скопје на име Фари Нефаил Адеми, Скопје. (42)

Лична карта рег. бр. 19100, серија бр. 0595220, издадена од СБР — Скопје на име Јован Андреја Саздовски, Скопје. (43)

Лична карта рег. бр. 61439, серија бр. 0050296, издадена од СБР — Скопје на име Фејзо Авди Адем Скопје. (44)

Лична карта рег. бр. 82356, серија бр. 0059147, издадена од СБР — Скопје на име Дурмиш Рустем Демир, Скопје. (45)

Лична карта рег. бр. 14404, серија бр. 0590944, издадена од СБР — Скопје на име Рамадан Зекир Зибири, Скопје. (46)

Лична карта рег. бр. 487, серија бр. 1829597, издадена од СБР — Скопје на име Азиз Асан Исе-новиќ, Скопје. (47)

Лична карта рег. бр. 5037, серија бр. 0581059, издадена од СБР — Скопје на име Стојан Цветко Чакиновски, Скопје. (48)

Лична карта рег. бр. 42516, серија бр. 0627643, издадена од СБР — Скопје на име Рада Санде Крстевска, Скопје. (49)

Лична карта рег. бр. 4883, серија бр. 0580588, издадена од СБР — Скопје на име Светозар Васко Младеновски, Скопје. (50)

Лична карта рег. бр. 5222, серија бр. 0637732, издадена од СБР — Крива Паланка на име Ставре Трајко Јакимовски, Скопје. (51)

Лична карта рег. бр. 16139, серија бр. 0592659, издадена од СБР — Скопје на име Арслан Зулбијар Бајрамовски, Скопје. (73)

Лична карта рег. бр. 10828, серија бр. 0005484, издадена од СБР — Скопје на име Боро Владо Камшевски, Скопје. (79)

Лична карта рег. бр. 3489, серија бр. 2155364, издадена од СБР — Скопје на име Бешир Хусеин Салиховиќ, Скопје. (80)

Лична карта рег. бр. 573, серија бр. 0644784, издадена од СБР — Штип на име Мантеза Нестор (Пановска) Ефремовска, Скопје. (81)

Лична карта рег. бр. 8075, серија бр. 0003113, издадена од СБР — Скопје на име Нада Рафајло (Стојкова) Лазарова, Скопје. (82)

Лична карта рег. бр. 93156, серија бр. 0611193, издадена од СБР — Скопје на име Рашида Ајдин (Саитовиќ) Фетах, Скопје. (83)

Лична карта рег. бр. 40202, серија бр. 065691, издадена од СБР — Скопје на име Слободан Јован Драгановиќ, Скопје. (84)

Лична карта рег. бр. 88108, серија бр. 0623083, издадена од СБР — Скопје на име Васвија Идриз Кајтаз, Скопје. (85)

Лична карта рег. бр. 19172, серија бр. 3021293, издадена од СБР — Власотинце на име Драгиња Захарија (Петровиќ) Ушкова, с. Глуво—Скопје. (86)

Лична карта рег. бр. 24439, серија бр. 0071862, издадена од СБР — Скопје на име Илија Спиро Папозовски, Скопје. (87)

Лична карта рег. бр. 42603, серија бр. 0619666, издадена од СБР — Скопје на име Трајче Салтир Цветковски, Скопје. (88)

Лична карта рег. бр. 58855, серија бр. 0610574, издадена од СБР — Скопје на име Петре Димче Цветанов, Скопје. (89)

Лична карта рег. бр. 61325, серија бр. 0050150, издадена од СБР — Скопје на име Шаин Целадин Асан, Скопје. (90)

Лична карта рег. бр. 60280, серија бр. 0047202, издадена од СБР — Скопје на име Али Амет Усеин, Скопје. (91)

Лична карта рег. бр. 71506, серија бр. 0601450, издадена од СБР — Скопје на име Ибрахим Џафер Ибрахим, Скопје. (92)

Лична карта рег. бр. 22130, серија бр. 0598250, издадена од СБР — Скопје на име Ајет Азир Емин, с. Грушино — Скопско. (93)

Лична карта рег. бр. 42507, серија бр. 0619123, издадена од СБР — Скопје на име Фатима Али Шаиповиќ, Скопје. (94)

Лична карта рег. бр. 57921, серија бр. 0043853, издадена од СБР — Скопје на име Демир Јашар Али, Скопје. (95)

СОДРЖИНА

30. I конкурс за давање заеми за инвестиции во селското стопанство од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд во 1959 г. 81
31. XIX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за нови објекти, реконструкција и рационализација во областа на индустријата и рударството — — — — — 83
32. XX конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на трговијата — 84
33. XXI конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на угостителството 36
34. XXII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на сообраќајот — 88
35. XXIII конкурс за давање инвестициони заеми од средствата на Републичкиот инвестиционен фонд за потребите на занаетчиството 89
36. Решение за ставање во сила XVII конкурс за давање инвестициони заеми — — — 91